

UDK 37

INTERNATIONAL JOURNAL

ISSN 2545 - 4439
ISSN 1857 - 923X

Institute of Knowledge Management

KNOWLEDGE



Scientific papers

MEDICAL SCIENCES AND HEALTH

Vol. 22.5

KIJ

Vol. 22

No. 5

pp. 1125 - 1454

Skopje 2018

Global Impact & Quality Factor 1.322 (2016) <http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/>



KNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNAL
SCIENTIFIC PAPERS
VOL 22.5

Promoted in Vrnjacka Banja, Serbia

16-18.03.2018

INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
SKOPJE, MACEDONIA



KNOWLEDGE

International Journal Scientific papers Vol. 22.5

EDITORIAL BOARD

Vlado Kamborski PhD, Robert Dimitrovski PhD, Siniša Zarić PhD, Maria Kavdanska PhD, Veselin Terciev PhD, Mijana Bočota – Popovska PhD, Cezar Birzea PhD, Ljubomir Kekečevski PhD, Aleksandar Nikolovski PhD, Ivo Zupanović, PhD, Savo Ashtaloski PhD, Svetlana Trajković PhD, Života Radosavljević PhD, Laste Spasovski PhD, Mersad Majević PhD, Milenko Dzelcovic PhD, Margarita Koleva PhD, Nonka Mateva PhD, Rositsa Chobanova PhD, Predrag Trajković PhD, Dzulijana Tomovska PhD, Nedžat Koraljić PhD, Nebojša Pavlović PhD, Nikolina Ognenska PhD, Lisen Bashkurti PhD, Trajce Dojcinovski PhD, Jana Merdžanova PhD, Zoran Stenetić PhD, Nikolai Sashkov Češkov PhD, Marija Kostić PhD

Print: GRAFOPROM – Bitola

Editor: IKM – Skopje

For editor

Robert Dimitrovski, PhD

KNOWLEDGE

International Journal Scientific Papers Vol. 22.5

ISSN 1857-923X for e - version

ISSN 2545-4439 for printed version

Emilija Dashtevska.....	1297
Violeta Dzidrova.....	1297
Marina Petrova	1297
ORAL HEALTH BENEFITS OF VITAMIN C	1301
Verica Toneva	1301
Sanja Nashkova	1301
Sandra Atanasova	1301
Aleksandra Toneva.....	1301
ORAL HEALTH CHANGES DURING PREGNANCY	1305
Sandra Atanasova	1305
Sanja Nashkova	1305
Verica Toneva	1305
Katerina Zlatanovska	1305
ORAL MANIFESTATIONS DUE TO TOBACCO ADDICTION	1309
Aleksandra Toneva Nikolova	1309
Verica Toneva	1309
Ivana Kovachevska	1309
Darko Kocovski	1309
Natasa Longurova	1309
PRACTICAL TRAINING OF MEDICAL LABORATORY ASSISTANT IN MEDICAL COLLEGE FOR FUTURE PROFESSIONAL REALIZATION	1313
Pavlina Teneva	1313
Ivelina Dobrevska	1313
Rumyana Sherletova	1313
PRENATAL PROBLEMS AS POSSIBLE RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF MOLAR-INCISOR HYPOMINERALISATION (MIH).....	1319
Svetla Petrova.....	1319
Maria Kukleva	1319
Tanja Niftianova	1319
Maria-Magdalena Buchkova	1319
PREVENTION OF VISUAL LOSS IN DIABETIC RETINOPATHY	1325
Iliaz Ismaili	1325
Emilija Gjoshevska-Dashtevska	1325
Gazmend Mehmeti	1325
Strahil Gazepov	1325
Nadi Rustemi	1325
Jana Nivicka-Kaeva	1325
PROFESSIONAL READINESS OF NURSING STUDENTS IN THE PREVENTION OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES	1331
Yordanka Tsokova	1331
Angelina Kirikova-Bogdanova	1331
Radoslava Katsarska	1331
Nadezhda Georgieva	1331
PROSTHETIC TREATMENT WITH FACIAL PROSTHESIS IN PATIENT IN TERMINAL STAGE OF CANCER DISEASE	1335
Ivan Gerdzhikov	1335
QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF MEDICAL LABORATORY ASSISTANT IN MEDICAL COLLEGE, PLOVDIV - GUARANTEE FOR SUCCESSFUL EMPLOYMENT	1339

ORAL HEALTH BENEFITS OF VITAMIN C

Verica Toneva

Faculty of Medical Science, University Goce Delcev – Stip, Republic of Macedonia,
verica_toneva@hotmail.com

Sanja Nashkova

Faculty of Medical Science, University Goce Delcev – Stip, Republic of Macedonia,
sanja.nashkova@ugd.edu.mk

Sandra Atanasova

Faculty of Medical Science, University Goce Delcev – Stip, Republic of Macedonia,
sandra_atanasova@hotmail.com

Aleksandria Toneva

Faculty of Medical Science, University Goce Delcev – Stip, Republic of Macedonia,
aleksandria.toneva@ugd.edu.mk

Abstract: Vitamin C, also known as an ascorbic acid, is an essential nutrient in human body, tissues and fluids. Ascorbic acid is a water-soluble vitamin, and has an important role in the diet. It is required as a co-factor for many enzymes and its co-factor in Ca absorption. It is also, important for metabolism of some drugs and detoxification of toxic substances of the body. This vitamin serves to help in fighting infection and is important for proper function in immune system. It is also important to maintain the blood pressure in normal boundaries.

In the oral cavity, vitamin C is important for synthesis of intercellular substance, connective tissue and collagen fibers. The relationship between vitamin C supplementation and dental and oral diseases appears to be more complicated. Collagen fibers are the essential substance in the periodontal tissue and gum, so, it is a key factor in wound healing in entire body and in the oral cavity, too. It serves to maintain the integrity of bone, connective tissue, teeth and gum. Vitamin C prevent oral pathological states because of its function with electrons. It reacts to reduce the inflammatory symptoms of the gum. Including vitamin C rich food in the diet prevent gingivitis and decrease the gingival bleeding which are conditions that may lead to tooth loss. Good sources of vitamin C are fresh fruits, especially citrus fruits (like lemon, orange, kiwi), and vegetables (like kale, tomatoes, broccoli, and peppers) and decrease risks for many human and oral diseases and conditions.

We can conclude that ascorbic acid is needed for various functions in the body and has a multiple role in human homeostasis. Benefits of taking vitamin C in the oral cavity include maintaining healthy teeth, bones and good periodontal health and decrease the risk of oral premalignant lesions. The risk of oral premalignancies was significantly reduced with higher consumption of fruits, particularly citrus fruits and juices.

Keywords: oral health, gingivitis, vitamin c, human immunity, homeostasis.

**ПРЕДНОСТИ ВО ОРАЛНАТА СРЕДИНА ОД КОНЗУМАЦИЈА НА
ВИТАМИН Ц**

Верика Тонева

Факултет за Медицински Науки, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Република
Македонија

Санја Нашкова

Факултет за Медицински Науки, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Република
Македонија

Сандра Атанасова

Факултет за Медицински Науки, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Република
Македонија

Александрија Тонева

Факултет за Медицински Науки, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Република
Македонија

Резиме: Витамин Ц, кој е уште познат и како аскорбинска киселица, с вакој нутритивното во човековото тело, токва и течности. Аскорбинската киселица е витамин, кој е растворлив во

вода(хидросолубилен) и има важна улога во исхраната. Тој е потребен за улогата како ко-фактор за некои синтези и е ко-фактор во актирујата на калциум. Исто така е важен за метаболизамот на некои лекови и детоксификација на токсични супстанции надвор од телото. Овој витамин помага во борбата со инфекции и е важен за правилна функција на имунитетот систем. Исто така е важен во одржувањето на крвни притисок во нормални граници.

Во оралната средина, витамин Ц е важен за синтеза на интерселуларната супстанција, сарното ткиво и колагените влакна. Врската меѓу суплементацијата на витамин Ц и денталните и оралните болести се многу комплицирана и довра иерархијистички. Колагените влакна се основни супстанции во периодонталното ткиво и гингивата, па така, тој е клучен фактор во тараснувањето на рани, излегните или целото тело, но и во оралната средина. Неговата улога е да го одржува интегритетот на коската, сарното ткиво, забите и гингивата. Витамин Ц предизвира орални патологии симптоми поради истеката функција со електроните. Тој дејствува за да ги намалува инфламаторните симптоми на гингивата. Храната богата со витамин Ц предизвира појава на гингивитис и го намалува крварењето од гингивата, кои се состојби кои можат да доведат до губите на забите. Извори кои се добро снабдени со витамин Ц се: сиско овојче, особено цитрусно овојче (како што се лимони, портокали, кини), и зеленчук (како што се кели, домати, брокули, пиперки) и ги намалува ризикот од заболувања и на целото тело и оралната средина.

Ние можеме да заклучиме дека аскорбинската киселина е потребна за многу функции во човековото тело и има многу важна улога во човековата хомостаза. Предности на витамин Ц во оралната средина вклучуваат одржување на здрави заби, коски и добро периодонтално здравје и намалување на ризикот од премалигни лезии. Ризикот од орални премалигни лезии значително се намалува со повремена консумација на овојче, особено цитрусно овојче и сокови.

Клучни зборови: орално здравје, гингивитис, витамин Ц, човеков имунитет, хомостаза.

1. ВОВЕД

Витамин Ц, попознат како аскорбинска киселина е една од најважните витамини потребен за нормална хомостаза во човековиот организам, но и за нормалниот раст и развој. Се излега во групата на хидросолубилен витамини (т.е. витамини растворани во вода) и за разлика од повеќето витамици, човековиот организам нема способност да создаде самостојно витамин Ц, па затоа е потребно да го зема преку исхраната. Неговиот суфицит не се складира во човековиот организам и се изфраза преку урината. Па затоа, негативни ефекти од него скоро и да нема. Важноста на витамин Ц, потекнува од истеката многобројна функција. Една од многобројните функции е синтеза на колаген. Тој претставува важна структурна компонента на коската, крвните садови, тетните, лигаментите, како и одржување на структурата на коската, гингивата, забите, исто така помага во тараснувањето на раните и формирањето на цикатрикс итн. Аскорбинската киселина е високо ефективен антиоксидант (со заштита функција за DNA/RNA). Неговата значајност се гледа и во улогата како ко-фактор за некои синтези и како ко-фактор во актирујата на калциум. Исто така е важен за метаболизамот на некои лекови и детоксификација на токсични супстанции надвор од телото. Тој помага во борбата со настапите инфекции и е важен за правилна функција на имунитетот систем. Исто така, е важен во одржувањето на крвни притисок во нормални граници. Значаен е и за одржување на нормалниот баланс на хормони. Дефицитот на витамин Ц, се манифестира со заболување наречено скорбут.

2. ИЗВОРЫ НА ВИТАМИН Ц

Аскорбинската киселина, ја има во поголем број овојчи и зеленчук. Извори на овојче, кои се добро снабдени со витамин Ц се: цитрусното овојче како што се: лимони, портокали, кини, грейпфрут, но ги има и визиник, манго, лубеница, лимонада, малини, боровинки и слични вид на други бобиноси.

Од зеленчукот сите може да се идентифицат: кели, домати, брокули, бели црвени пиперки, кампари, спанак, гравек, карфир и др. Зеленчукот следствено претпремен и термички обработен, според прописите повторно го запчува вредностите на витамин Ц како и потреби во организмот.

3. ПРЕДНОСТИ ОД ВНЕСУВАЊЕТО НА ВИТАМИН Ц ВО ОРАЛНАТА СРЕДИНА

Важноста на витамин Ц во оралната средина е голема. Пред се, се поддржува на сокупното здравје икојдниот организам.

Во оралната средина, витамин Ц е важен за синтеза на интерселуларната супстанција, сарното ткиво и колаген. Колагенот е протеин кој поканува се групира во колагенски влакна и се формираат колагенски снопови кои се основни супстанции во периодонталното ткиво, слушкокоската и гингивата, му даваат еластичност на самото ткиво и е клучен фактор во тараснувањето на рани, излегните или

целото тело, но и во оралната средина. На тој начин преку потникот за создавање на колаген, аскорбинската киселина влијае во формирањето на цикатрици (лунки), кои во оралната средина поминуваат неизбежно. Истогаша улога е да го одржува интегритетот и структурата на коската, сировото ткане, забите и гингивата. Вреката меѓу суплементацијата на витамин Ц и денталните и оралните болести се многу комплицирани. Витамин Ц превенира орални патологии со структурни поради истогаша функција со електроните. Тој дејствува за да ги намали инфламаторите симптоми во оралната состојба.

Овој витамин превенира појава на гингивитис, а доколку веќе постои клиничка манифестирања за воспалението тогаш истогаша функција е да ги намали интензитетот на истетот, како намалување на криаренето од гингивата, кои се состојат иако можат да доведат до губиток на забите. Витамин Ц, може да ја тврди заболената гингива и да овозможи добра проектираност да се овозможат услови за одржување на забите во гингивата и во коската, да се регенерира синтетичкото ткане и да се излечат настапилите лезии. Овој витамин го поддржува периодонталното здравје преку одржување на гингивата, периодонталниот лигамент, кементот на забот и алокарната коска, во кои се наоѓаат забите. Ова е делумно и функција на есепсијалната функција на витамин Ц на синтетичка на колаген. Суплементацијата со витамин Ц, соодветно одржување на орална хигиена како и редовните контролни прегледи доведуваат се во случај на подобрување на оралното здравје на индивидуата.

Познато е дека доволен постојан инфекција во оралната средина, се намалува нивото на витамин Ц во сирумот. За да се постигне регенерација на тканите како и борба со постојачката инфекција е потребно дополнително иако на витамин Ц. Ова се должи пред се на потребата на витамин Ц за создавање на ново сирово ткане, иако и зачување на резите со создавање на колаген. Новосоздаденото ткане се иако овоја окоју создадената мрежа на колаген и кементите кои треба да споделат дополнителен колаген повторно треба да имаат суплементација на витамин Ц.

Ангтаминосите на овој витамин доведуваат заболување скрбрут, кое сèкаче има манифестираја освен екстраорално, тако и интравитално. За да дојде до појава на орални клинички знаци и симптоми потребно е перистирате на ангтаминосите во организмот во рок од 1 месец. На така, во оралната средина започнува со манифестирања на гингивата т.е. нејзино воспаление (гингивитис), криарене на гингивата, сдем, луксација на забите, болка, поради тоа не можеште за одржување на орална хигиена, така како на дентални плак и конкременти, дентални проблеми и заболувања, појава на карист, луксација на забите, а при добишување на хроничниот на симите проблеми, доведа и до појава на периодонтално заболување, кое што доволенку не се лекува ќе доведе до губиток на забите. Исто така делува иштетно при 'реквирирања со иштета темпоромандибуларниот зглоб' со иштетика и доведува до појава на сублуксација или луксација со појава на крепитација.

Кога стапува 'збор' за пушачите, потребно е да контумираат поголема количина на витамин Ц од икончите, бидејќи тие имаат помало иако во сирумот од овој витамин. Ова е комбинирано со деструкција на тканите, кое е директно предвидувано од оксидативниот стрес, кој го има пушачкото на цигари при ткивите. На така, понатаму иакото иако на витамин Ц, може да предвиди појава на периодонтално заболување и прогредирање на процесот. Пушачите на тутун треба да ја модифицираат исхраната со додаток на дополнителни 35 мг витамин Ц на ден. Ова, не е тешко да се објасни, иакоја ден постојат неколку број на сакаче и чашчија кои имаат да се контумираат дополнително.

Исто така, витамин Ц превенира создавање на премалитни орални патологии лезии и појава на карцином и дејствува цитотоксично при туморските клетки, додека не делува иштетно при нормалните, здрави клетки. Тој го поттикнува имунитет систем во борбата против постојачкиот карцином.

Затоа се препорачува во патологии и нарушености состојби да се даде терапевтска доза од 3 до 5 г на ден во подделни дози. Додека во нормални услови се препорачува 500 до 1000 мг на ден, како доза на одржување.

4. ЗАКЛУЧНОК

Како заклучок може да сумираме дека аскорбинската киселина т.е. витамин Ц е потребен за одржувањето на балансот на човековиот организам и има мултифункција во човековата хомеостаза. Изворите на витамин Ц се свежото овојче и зеленчуци. Предности на витамин Ц во оралната средина вклучуваат одржување на нормалната функција на ТМЗ, одржување на здравјето на забите, коските и добро периодонтално здравје и намалување на ризикот од премалитни орални лезии. Ризикот од орални премалитни лезии значително се намалува со соодветна суплементација на витамин Ц со исхраната или вспомогатски пресу таблетки.

JNITEPATYPA

- [1] Chruskin E. *The Vitamin C Controversy: Questions and Answers*. 1st edition. Wichita, Bio-Communications Press
- [2] Hanek AB. *Vitamin C and Cancer*. *Prog. Clin. Biol. Res.* 1988;259:307-320
- [3] Hatkevick JN. *Vitamin and Mineral Safety*. 2nd edition 2004.
- [4] Jacob RA, Setsosakch G. Vitamin C function and status in chronic disease. *Nutr Clin Care* 2002; 5: 66-74.
- [5] The Effect of ascorbic acid supplementation on tooth mobility. SAM-TR-68-112. Tech Rep SAM-TR. 1968; 1-6.
- [6] Ronald S. Brown, DDS, MS; Alison Glasco, DDS, MS; Tawana Feimster, DDS; Leslie M. Lawrence, DMD, MS; Katherine Marshall, DDS; Barbara Harland, PhD, Vitamins and the Treatment of Oral and Dental Diseases, Continuing Education.
- [7] Smithard DJ and MJS Longman Vitamin C and Drug Metabolism. *R.J. Med.* 1977;1029-1030.
- [8] Trang BM, Blanchard KA, Coward G and G Morrison The Effect of Vitamin C on the Pharmacokinetics of Caffeine in Elderly Men. *Am. J. Clin. Nutr.* 1982; 35:487-494.
- [9] Shimpo K, Nagatsu T and T Kyuymada Ascorbic Acid and Adriamycin Toxicity. *Am. J. Clin. Nutr.* 1991; 54:1298-1305a